

ВИСТИНАТА Е МЕЃУ АВСТРАЛИСКАТА РЕГУЛАТИВА И КАНОНСКИТЕ ПРАВИЛА

Повторно еден "македонски кенгур" долета со стари информации од петтиот континент, каде живее втората, односно третата генерација на нашите иселеници. При тоа, лицето кое "долета од југ" ги разгоре страстите во Македонија, без да води сметка за функцијата која ја врши - директор на Агенцијата за иселеништво, која во меѓувреме тивко умира, жалејќи за старата слава која всушност нè потсетува на бирократските деновите кога тие беа претворани во години, а никаде не можеше да се сретне информација или акција дека сè тоа се прави за Македонците преку "барата". Имено, проблемот со македонските црковни општини во Австралија не е од вчера, тој со децении се усложнува и се заплеткува во сопствениот јазол, бидејќи неслогата и сфаќањата на Македонците во оваа епархија се наоѓаат во расчекор со строгите канонски црковни правила.

Досега тројца архијереји на Македонската православна црква, дедото Кирил, владиката Тимотеј и сегашниот архијереј митрополит Петар, не најдоа начин или волшебено стапче да ги смират страстите кај нашите иселеници и при тоа да ја доближат Црквата до верниците. Во оваа неуспешна мисија постојат многу фактори или кумови, кои го спречуваат прогресот во односот на МПЦ кон македонските верници. Оваа напната ситуација им одговара на сите кои го контролираат побожниот, но според убедувањата недоверлив народ и затоа работите се вртат во круг. Во овој Гордиев јазол постојано се чувствуваат тензии во воздухот, обвинувања, распопувања или екс-комуникација на инволвираните Македонци. Крајниот епилог од севкупната состојба во Австралиско-новозеландската епархија на МПЦ, која



МИТРОПОЛИТ ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКИ И АДМИНИСТРАТОР НА АВСТРАЛИСКО-НОВОЗЕЛАНДСКАТА ЕПАРХИЈА Г. ПЕТАР

Со каква цел патуваше во Австралија директорот на Агенцијата за иселеништво, Наум Димитровски? Ако им веруваме на статутарните задачи на Агенцијата, тогаш Димитровски ја "утнал" својата мисија и се претворил во пион на политиката, наивно влетал во играта која се случува на релација "инкорпорирани асоцијации на македонските православни општини" и дедото Петар, кој се обидува да ја среди состојбата на свој начин, оправдан или неоправдан, бидејќи сепак канонски тој е надлежен архијереј на Австралиско-новозеландската епархија.

"На минатогодишното епархиско Собрание, како архијереј направив уште еден обид, односно дадов предлог до одметнатите страни да влезат под јурисдикција на МПЦ. Но, тоа на начин кој им се нудеше - да не ги префрлаат имотите на МПЦ, иако таква одлука на Синодот постоеше уште во 1997 година, туку да се приклучат, пред сè, во богослужби итн. Оваа иницијатива е дадена по мое лично барање, со единствен услов тие да почувствуваат потреба, наместо имотно-правно да бидат во заедница со МПЦ, но да ги почитуваат правилата, Уставот на МПЦ, Статутот на епархијата, кој е одобрен од Синодот", вели надлежниот архијереј.

никако да се отргне од македонското проклетство за желба за доминација или господарство, се крие во клучниот фактор за смирување на тензиите, а тоа е кој да ги контролира движењата на парите. Кој ќе ги контролира материјално-финансиските средства во црковните општини? Управните одбори кои сметаат дека треба да се занимаваат со сè она што не им доликува на Божјите проповеди, а тоа се коцката и другите непримерни морални вредности или Црквата која мора да им се повинува на строгите канонски правила, каде се вели дека надлежниот архијереј мора да ги контролира движењата на финансите во епархијата!? Сепак, излезот од оваа пат-позиција мора да се бара некаде помеѓу, бидејќи австралиските закони и начинот на живот во светот на кенгурите се разликува од правилата и од движењата во Македонија. За таа цел, управните одбори на инкорпорирани асоцијации или како ги нарекува надлежниот архијереј македонски православни општини треба да се откажат од закоравените ставови и при тоа во интерес на македонското национално единство треба да попуштат, но истовремено дедото Петар треба да ги доближи црковните правила до верниците, а во интерес на МПЦ, подоцна по средувањето на епархијата што поскоро да се откаже од администрирањето со преку-океанската епархија. Значи, и Црквата, и народот, и верниците се во право, двата фактора, односно нови лица во управните одбори треба да ги контролираат финансите во македонските црковни општини, бидејќи без добар стопан ниту ќе имаме македонска нација во Австралија, а уште повеќе ќе имаме свештеници на МПЦ, кои ќе држат богослужби на македонски јазик, кој патем сè помалку се зборува и се познава кај третата генерација Македонци во Австралија.

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ИНФОРМАЦИИ И ДЕМАНТИ

Со каква цел патуваше во Австралија директорот на Агенцијата за иселеништво, Наум Димитровски? Ако им веруваме на статутарните задачи на Агенцијата, тогаш Димитровски ја "утнал" својата мисија и се претворил во пион на политиката, кој наивно влета во играта која се случува на релација "инкорпорирани асоцијации на македонските православни општини" и дедото Петар, кој се обидува да ја среди состојбата

риград. Исто така, Управниот одбор на МПЦО 'Св.Петка' од Сиднеј упатила отворено писмо до претседателот на Република Македонија, до претседателот на Владата и до македонските медиуми, во кое ги изнесува одлуките донесени на последното Собрание на Управата. Тие бараат најдоцна две недели пред Велигден Светиот архијерејски синод на МПЦ да именува свештеник за 'Св. Петка' бидејќи, како што велат, трета година верниците духовно се тероризирани немајќи свештеник". Ставовите на Македонците од Австралија му ги

ски спорови со владиката Петар, кој сакал да ги добие имотите на сите осумнаесет општини, а досега четири трансформирал и препишал на свое име", рече Димитровски, додавајќи дека трансформацијата, според австралиските закони, не била неопходна.

Директорот на Агенцијата истакна дека македонските иселеници му се пожалиле како досега потрошиле 10 милиони долари за судските спорови, за кои австралиските власти не знаат како да ги пресудат.

ни, кои се со МПЦ, а 5 кои се декларирале како црковни општини, односно како компании или инкорпорирани асоцијации. Значи, вкупно беа 17, кога ние дојдовме некои црковни општини, односно цркви веќе беа во изградба, се завршија и се осветени од наша страна. Тоа беа 3 цркви, а во изминативе речиси 10 години успеавме да приклучиме, односно под јурисдикција на МПЦ добивме 10 нови црковни општини, односно 8 цркви и 2 манастира. Во меѓувреме, обновени се уште 3 црковни општини, односно цркви, кои за наша среќа функ-

ХАРИЗМАТИЧЕН ПОЛИТИЧКО-ЦРКОВЕН НАПАД ВРЗ ВЛАДИКАТА ПЕТАР

на свој начин, оправдан или неоправдан, бидејќи сепак канонски тој е надлежен архијереј на Австралиско-новозеландската епархија, а и Уставот на МПЦ му дозволува да администрира со неа и со тоа да управува со црковниот живот во Австралија. Но, притоа и неговото архипастирување и работењето на управните одбори подлежи на човечка и, пред сè, на "Божја контрола" од која произлегува и суперконтролата со парите кои се донираат за црквата и за македонската црковна општина. Затоа, вината во овој најнов осмислен атак врз МПЦ и врз македонските црковни општини во Австралија е човечка, не Божја и тука мора да се бара излез од лошата ситуација во односите.

Што всушност му пренесе на Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Стефан директорот Наумовски?

"Црквата 'Св. Петка' во Рокдајл, Сиднеј се заканува дека ќе ја откаже приврзаноста кон МПЦ доколку до Велигден не ја преземе јурисдикцијата врз црковната општина. Таа најавува дека ако наскоро не се преземе нешто, тогаш ќе ги прекине контактите со МПЦ и ќе се приклучи кон Антиохиската црква, со што ќе биде под директна контрола на Ца-



**ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО,
НАУМ ДИМИТРОВСКИ**

пренеле на директорот на Агенцијата за иселеништво, Наум Димитровски, кој неодамна посетил повеќе австралиски градови. Според Димитровски, иселениците се одлучиле на овој чекор поради односот на владиката Петар, кој претходно ги повлекол своите попови од црквата "Св. Петка".

"За време на моите средби со иселениците тие имаа само едно барање: владиката Петар да биде повлечен од Австралија. Револтот ескалирал поради долгогодишните суд-

ИСТОРИЈАТ НА СОСТОЈБИТЕ

Во врска со обвинувањата, администраторот на Австралиско-новозеландската епархија, митрополитот Петар истакна дека деновиве се случиле некои дезинформации и како надлежен архијереј тој е задолжен да одговори за вистината со состојбите во Епархијата.

"Да потсетам, кога бев поставен за надлежен епархиски архијереј, во 1995 година заатекнавме 12 црковни општи-

ционираат сè подобро и по добро, а купени се и три згради (куќи), една на Епархијата, една црква 'Св. Климент Охридски' во Порт Кембла и 'Св. Димитриј Солунски' во Спримвајл во државата Викторија, Австралија. Тоа е вкупно сè што се однесува на активностите кои во овој период се направени. Што се однесува до најновите активности, се доизградува соборната црква 'Рождество на Пресвета Богородица' во Мелбурн, исто така, се гради црквата 'Св. Јован Крстител' во Џилонг-Викторија, како и црквата 'Св. Богородица' во Аделаид. Треба да се дополнително и да се заврши фрескоживописот на црквата 'Св. Петка' во Мелбурн - Викторија. Инаку, во последно време се обрнува големо внимание на литургискиот живот на заедницата, а од тој аспект можам да ве информирам дека бројот на верниците во црквите значително е зголемен. Во однос на на прашањето на младите презедовме посериозни чекори за што е можно повеќе млади да се доближат до МПЦ, бидејќи еден период отсутнуваа од Црквата, затоа што имаше расправи и недоразбирања во црковните општини и меѓу луѓето од поблиските семејства.

Во овој момент под јурисдикција на МПЦ, во Епархијата за Австралија и Нов Зеланд се 20 црковни општини и 3 манастири. Од друга страна, пак, имаме 4 компании, кои се надвор од МПЦ и една со која водиме судски спор, а тоа е инкорпорираниот асоцијација Македонска православна општина т.н. црква 'Св. Петка' во Рокдајл, Сиднеј. И кога станува збор за овој случај сè е јасно, односно дека тие се отпаднале од МПЦ, а внатре во црквите служби вршат расчинети свештеници. Значи, не станува збор за луѓе кои се со МПЦ, а оттаму сите овие пропаганди произлегуваат од нив и, исто така, од Ицо Најдовски, кој е екскомунициран од МПЦ, за секогаш и за сите времиња, со потврда на архиепископскиот црковен суд на МПЦ. Тие не можат да се помират со фактот дека работите не треба да се вратат на позиција од времето кога таму, на пример, имало многу големи силни притисоци и пропаганди од страна, особено на некои фактори од комунистичкиот период, кои всушност инсистирале да можат да вршат влијание врз свештениците, па дури и врз епископите, кои се по нивна волја, а не по волјата на Синодот на МПЦ", ја објаснува севкупната историска слика за проблемите во Австралиско-новозеландската епархија, владиката Петар, кој ги отфрла обвинувањата и ги лоцира пропагандистите, кои го дезинформирале директорот Наумовски.

КОМПРОМИСНО РЕШЕНИЕ

Владиката Петар посочува дека лани упатил компромисно решение за спорот со инкорпорираниот асоцијација на македонските иселеници.

"Имено, кон нивното приближување кон МПЦ, од наша страна, од епархискиот Управен одбор, на минатогодишното епархиско Собрание, како архијереј направив уште еден обид, односно дадов предлог, на моја иницијатива, до одметнатите страни да влезат под јурисдикција на МПЦ. Но, тоа да го направат на начин кој им се нудеше - да не ги пре-

фрлаат имотите на МПЦ, иако таква одлука на Синодот постоеше уште во 1997 година, туку да се приклучат, пред сè, во богослужби итн. Оваа иницијатива е дадена по мое лично барање, со единствен услов тие да почувствуваат потреба наместо имотно-правно да бидат во заедница со МПЦ, но да ги почитуваат правилата, Уставот на МПЦ, Статутот на Епархијата, која е одобрен од Синодот. Оваа наша Предлог-резолюција беше прифатена и од Светиот архијерејски синод, при што им беше предложено да влезат во комуникација со надлежниот архијереј и со телата и органите во Епархијата. Но, досега не се пројави никаков интерес за тоа. Наше мислење

"Се погриживме да примиме монах, односно игуменот Гаврил, кој е сместен во манастирот 'Свети Прохор Пчински' во Долни Брук, населено место кое е оддалечено 15-16 км од Мелбурн. Станува збор за прекрасна локација, односно простор од 5 хектари, кој уште од Втората светска војна бил рекреативно место каде што доаѓале луѓе од многу заедници во Австралија. Тоа место било познато како пикник-парк. Таму имаме организација, односно импровизирана црква каде што редовно се богослужува, а според наши информации, бројот на верниците постојано се зголемува. Исто така, игуменот Гаврил е иконописец, со што се надеваме дека неговата дарба ќе може да биде искористена за завршување на фрескоживописот во манастирската црква, за која треба да се одобри планот и да почне градбата. Се надевам дека со неговиот престој и ангажирање во овој манастир ќе можеме да организираме прва монашка заедница во дијаспората", вели владиката Петар.

е дека тоа го прават од причини што не сакаат да се има увид од страна на МПЦ во тоа што го прават и како работат, а од друга страна, пак, можеби некој од нив им ветил премногу на расчинетите свештеници, распопите и затоа не сакаат нив да ги изневерат. Поважни им се распопите отколку вистинските свештеници и единството со МПЦ. Во однос на прашањето за судењето со инкорпорираниот асоцијација во Рокдајл т.н. македонска православна општина црква 'Света Петка', сакам да ве информирам дека овој суд се одолжи премногу и речиси девет години се води процесот. За ова главни виновници се тужените. Тие постојано се служат со дезинформации, кои ги упатуваат до судот и до јавноста а, исто така, овие луѓе ги манипулираат сите верници дека наводно ќе биде сменет архијерејот и потоа сè

ќе биде в ред. Нивна цел е тоа што сакаат да го уценуваат надлежниот архијереј и сакаат да останат на позициите, кои ги уживаат во компаниите, односно инкорпорираниот асоцијација, а при тоа да нема црква, да нема надзор над материјалното и финансиското работење за да можат да ги трошат парите, што се потврдува со нивните последни шетања низ Австралија и низ Македонија, за сметка на средствата на црквата", вели владиката.

Во моментот се водат два судски процеса, едниот околу имотно-правното прашање, и вториот дали црквата, поточно надлежниот архијереј може да поставува и да разрешува свештеници.

цип, всушност организација на судови, при што ако на ниво на една држава се води постапка за ваков случај, по донесувањето на пресудата таа се уважува и има автоматски карактер за сите натамошни слични процеси. Така беше случајот за донесување на судската пресуда за црквата 'Свети Никола' во Престон, а потоа имаше обид црквата да се пререгистрира во компанија, односно лицата инволвирани во случајот сакаа да ја преземат црквата и таа да биде во рацете на компанијата. Но, судијата веднаш пресуди. Нешто слично се случува и со црквата во Рокдајл", вели митрополитот Петар.

Тој ги демантира информациите дека 18 црковни општини се регистрирани како инкорпорирани асоцијации или компании, всушност дека станува збор само за четири, посочувајќи дека директорот на Агенцијата за информации, Наум Димитровски, ја дезинформира јавноста со наводниот ултиматум, кој го проследиле управните одбори на овие компании дека ќе преминат во Антиохиската црква.

"Имено, јас сум во добри и пријателски односи со архиепископот на Антиохиската црква. Тој престојуваше во Македонија и беше примен од Синодот, а истовремено лани присуствував и на доделувањето на првите богословски дипломи во Мелбурн, Австралија, чиј покровител на факултетот е Антиохиската црква. Значи, досега до Синодот и до мене нема никакви официјални и неофицијални информации за барање за припојување кон Антиохиската црква. Имено, не може компанија, односно црква да се припои кон друга црква сè додека постои судски процес против неа. Што се однесува до црквата 'Света Петка' во Рокдајл, додека трае судскиот процес може да се кажуваат различни приказни. Никако не може да стане збор за некакво преминување, бидејќи црквата две години, односно и сега е затворена, затоа што не постапила по одлуката на Судот, прво да се заврши црквата, да се изврши контрола и да се освети", посочува митрополитот Петар, администратор на Австралиско-новозеландската епархија.